



Голгота, тоа место на смртта, преку победата на Христа над смртта, стана симбол на вечниот живот, врата преку која "оние што веруваат во воскреснатиот Христос преминуваат од смрт во живот". Радувајте се, зашто во оној Ден, "Оној Кој Го воскресна Синот Божји, и нас ќе не воскресне и ќе не украси со силата Негова." И покрај најголемите страдања, Трновитиот венец на главата, распнувањето и смртта, запечатувањето на Христовиот гроб, навалувањето тежок камен врз него, поставената војничка стража од римските војници, Христос Воскресна!



КУВУКЛИЈА - ЦРКВИЧКА СО КАПЕЛАТА НА АНГЕЛОТ И ГРОБОТ НА ХРИСТОС

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Жените Мироносици храбро тргнале кон гробот, во недела во мугрите, за да го помазат со мириси телото Христово според еврејскиот обичај. Но, каменот од гробната врата бил тргнат. Телото на Христа го зеде мртов необлечен, а со смирна помазан, утехата единствена - единецот на мајка му. Воскресни Спасителе... како што ни рече на третиот ден", - плачат Жените Мироносици. "Зошто го барате Живиот меѓу мртвите? Он не е овде, воскресна ... Одете и кажете им на учениците дека ќе им се јави во Галилеја", - им одговариле двајцата ангели.

ГРЕВОВИТЕ НА СВЕТОТ

Се искачуваме по скалилата на Голготата, каде што го распнале Христа. Стоиме на самата страшна Голгота каде што стоеле и "Жените Мироносици", храбрите сотрудници Христови, кои со благородна љубов и силна вера во Бога го победиле стравот од Јудеите и ги гледале страшните маки на Спасителот, Кој доброволно ги поднесувал на Крстот, заради гревовите на светот. Тоа страшно место на черепи во Ерусалим, не го уништи Божјото Слово. Распнувањето на Крстот не е крај. Господ Исус Христос Воскресна! Началникот на животот, Оној Кој има живот во

Себе, го победи адот, ја победи смртта. "Смрт, каде ти е осилото? Аде, каде ти е победата?"

Голгота, тоа место на смртта, преку победата на Христа над смртта, стана симбол на вечниот живот, врата преку која "оние што веруваат во воскреснатиот Христос преминуваат од смрт во живот". Радувајте се, зашто во оној Ден, "Оној Кој Го воскресна Синот Божји, и нас ќе не воскресне и ќе не украси со силата Негова". И покрај најголемите страдања, Трновитиот венец на главата, распнувањето и смртта, запечатувањето на Христовиот гроб, навалувањето тежок камен врз него, поставената војничка стража од римските војници, Христос Воскресна! Христовиот гроб е празен.

Жените Мироносици хра-

бро тргнале кон гробот, во недела во мугрите, за да го помазат со мириси телото Христово според еврејскиот обичај. Но, каменот од гробната врата бил тргнат. Телото на Христа го зеде мртов необлечен, а со смирна помазан, утехата единствена - единецот на мајка му. Воскресни Спасителе... како што ни рече на третиот ден", - плачат Жените Мироносици. "Зошто го барате Живиот меѓу мртвите? Он не е овде, воскресна... Одете и кажете им на учениците дека ќе им се јави во Галилеја", - им одговариле двајцата ангели. "Жените Мироносици" се група незастреливи жени, послани со својот дух и со својата волја дури и од апостолите. Христос претскажал: "Пастирот ќе го удрам и овците ќе се разбегаат".

"СМРТ, КАДЕ ТИ Е ОСИЛОТО?"

ДОЖИВЕАНИ ХРИСТОВИТЕ БОЛКИ

Кога Христос бил предаден од Јуда Искариот, воден на распнување на Голгота, го напуштиле сите негови ученици. Не го напуштил само ученикот Св. Јован Богослов, кој заедно со Божјата Мајка и "Жените Мироносици" го придружувале Христа и при распнувањето на Голгота, и натаму. Ниту во најстрашните моменти за нивниот живот, тие не го напуштиле Исус и со непоколеблива вера, разгорен пламен на љубовта во нивните души, постојана надеж во Господ, го победија стравот од Јудеите. Го следеле Господа во темната ноќ кога Јуда со целив го предаде. Го следела и на судот на злобните Евреи, и на патот по Голгота, каде изнемоштен паѓал под тежината на Крстот. Храбрите "Жени Мироносици" Го следеле Господа



ВОСКРЕСНАТИОТ ХРИСТОС И СЕ ЈАВУВА НА Св. МАРИЈА МАГДАЛЕНА

стол отишла во Рим кај императорот Тибериј, му подарила црвено јајце и го поздравила со зборовите: "Христос Воскресе!" Пред Тибериј го обвинила Пилат за неговата неправедна одлука, за распнувањето на Крст на Христа. Императорот за казна го преместил Пилат од Ерусалим во Галилеја, каде што овој умрел во царска немилост.

"Посака да се радуваат Жените Мироносици и плачот на Прамајката Ева да прекрати, поради твоето воскресение Христе Боже. На Твоите апостоли им заповеди да проповедаат: Спасителот воскресна од гробот" (црковна песна кондак). Сесилниот Бог во Гробот ја победи пеколната сила, и воскресна како победител на смртта. На "Жените Мироносици" им подари неизмерна радост, на Неговите апостоли, - мир, "а на паднатите им подари воскреснување". Римските војници иако добро обучени, не

КАДЕ, КАДЕ ТИ Е ПОБЕДАТА?"

и кога дошол на страшната Голгота каде што се случи невидената, нечовечка драма во историјата на човештвото, "на која човекот го распнал Богочовекот". Тие биле на Голгота, и заедно со Мајката Божја страдале за распнатиот Христос. Ги доживувале сите најголеми Христови болки. Тие биле со Христа и кога Јосиф и Никодим го симнувале од Крстот, и кога тие го полагаале во Гробот. Горко плачеле и жалеле за Него. Според Светото Писмо и Светото Предание, се спомнуваат "Жените Мироно-

сици": Марија, Марија Магдалина - Рамноапостолна, Марија Јаковова, Марија Јосифова, Саломија, Јоана, Маријана и Јулија и други. На чело на "Жените Мироносици" стои Пресветата, Преблагословената, Славна, Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, Мајката на нашиот Спасител и Господ Исус Христос.

По воскреснувањето Христос прво ѝ се јавил на Божјата Мајка, потоа на Марија Магдалина, па на другите "Жени Мироносици", на двајцата патници Лука и Клеопа,

на своите ученици, па на петстотини луѓе. Марија Магдалина прва отишла на Господовиот Гроб и видела дека каменот од Гробот е поместен и ги известила Петар и Јован. Таа останала покрај Гробот да плаче, се завртела назад, видела човек и без да знае дека е Христос рекла: "Господине, ако си Го зел Ти, кажи ми каде си Го положил и јас ќе го земам". Исус ѝ рекол: "Марија!" Го чу, го виде, го позна гласот на Исус и извика: "Равуни" - што значи: "Учителе!" Таа како вистински верен Христов војник и апо-

успеја да го спречат Создателот на светот да го исполни своето ветување. Се исполни Христовото ветување за Негово воскреснување. Остануваат вечно да сведочат за Христовото Воскресение низ сите векови и "Жените Мироносици" - верните Христови следбенички на кои им е посветена втората недела по Христовото Воскресение.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд